

NINJA[®]

Speedi

ON400EU

повеќенаменски апарат за готвење

УПАТСТВО ЗА
УПОТРЕБА





DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

NETHERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT BO КИНА

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist ein in der Europäischen Union eingetragenes Marken von SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT BO КИНА

ENGLISH

Илустрациите може да се разликуваат од вистинскиот производ. Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC. © 2023 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

NINJA es una marca comercial registrada en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN КИНА

FRAANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC nell'Unione europea.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. stampato во Чина

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

NINJA er et registrert varemerke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUESE

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca da SharkNinja Operating LLC registrada na União Europeia.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. Impresso na Кина

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annettut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. Painettu Kiinassa

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way, Thorpe
Park, Leeds, LS15 8ZB, UK
ninjakitchen.eu
ON400EU_IB_MP_221121_MV4

SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Excellent Business Center
10.+11. Stock, Westhafenplatz
1, 60327 Frankfurt am Main,
Germany ninjakitchen.eu

ВИ БЛАГОДАРИМЕ

за купување на Ninja® Speedi повеќенаменски апарат за готвење



РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО КУПУВАЊЕТО



ninjakitchen.eu/registerguarantee



Скенирајте QR-код користејќи
мобилен уред

ЗАПИШЕТЕ ЈА ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на модел: _____

Сериски број: _____

Датум на купување: _____

(Чувајте ја потврдата)

Продавница за купување: _____

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 230V~, 50Hz

Воти: 1760W

СОБЕТ: Моделот и сериските броеви можете да ги најдете на етикетата со QR кодот на задната страна на уредот покрај кабелот за напојување.



Оваа ознака покажува дека овој производ не треба да се фрла со друг отпад од домаќинството. За да спречите можна штета на животната средина или на човековото здравје од неконтролирано депонирање отпад, рециклирајте го одговорно за да промовирате одржлива повторна употреба на материјалните ресурси. За да го вратите користениот уред, користете ги системите за враќање и наплата или контактирајте со продавачот каде што е купен овој производ. Тие можат да го земат овој производ за еколошки безбедно рециклирање.

ВАЖНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА • ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- За да се елиминира опасноста од задушување кај малите деца, отфрлајте ги сите материјали за пакување веднаш по отпакувањето.
- Овој апарат може да се користи од лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство или знаење надзор и инструкции во врска со употребата на апаратот на безбеден начин и разбирање на опасностите кои се вклучени.
- Чувајте го уредот и кабелот надвор од дофат на деца. **НЕ** дозволувајте на децата да си играат или да го користат уредот. Строг надзор е потребен кога се користи во близина на деца.
- Истурената храна може да предизвика сериозни изгореници. **НЕ** дозволувајте кабелот да виси над рабовите на масите или работните површини или да го ставите уредот на или во близина на топли површини, на или во близина на гасен или електричен горелник или во загреана рерна.
- **НЕ** ставајте уред на или во близина на гасен или електричен готвачили во загреана рерна.
- Сериозни изгореници може да резултираат од пареа и топла храна во внатрешниот сад. **СЕКОГАШ** ги држете рацете, лицето и другите делови на телото подалеку од вентилот за ослободување пред или за време на ослободувањето и кога го отворате капакот по готвење.
- **НЕ** го користете уредот без поставен тенџере за готвење.
- Пред да се стави отстранлив тенџере во основата на шпоретот, уверете се дека тенџерето и основата на шпоретот се чисти и суви во бришење со мека крпа.
- Кога отстранувачкиот сад за готвење е празен, **НЕ** го загревајте повеќе од 10 минути. Ова може да ја оштети површината за готвење.
- **НЕ** го користете овој уред за пржење.
- Треба да се внимава кога се пече месо и се сотира. Држете рацете и лицето подалеку од подвижниот сад за готвење, особено кога се додаваат нови состојки, бидејќи топлото масло може да се прска.
- Овој уред е само за домашна употреба. **НЕ** го користете овој уред за ништо друго освен за неговата наменета. **НЕ** се користи во возило или чамци во движење. **НЕ** користете надвор. Злоупотребата може да предизвика повреда.
- Наменети само за работна површина. Уверете се дека површината е рамна, чиста и сува. **НЕ** го ставајте уредот во близина на работ на работниот плот за време на работа.
- За заштита од електричен удар **НЕ** потопете кабел, приклучоци или кукиште на главната единица во вода или друга течност. Гответе само во предвидената кошница .
- **НЕ** користете продолжение. Краток кабел за напојување се користи за да се намали ризикот децата да го згрпат кабелот или да се заплеткаат и да се намали ризикот луѓето да се соннат за подолг кабел.
- **НЕ** го користете уредот ако има оштетување на кабелот за напојување или приклучокот. Редовно го прегледајте уредот и кабелот за напојување. Ако уредот не функционира или е оштетен на било кој начин, веднаш престанете со употреба и се јавете на Службата за клиенти.
- Уредот не е наменет да работи со помош на надворешен тајмер или посебен систем за далечинско управување.
- **СЕКОГАШ** се уверете дека уредот е правилно монтиран пред употреба.
- **НЕ** го покривајте горниот отвор за воздух или задниот вентилационен отвор додека капакот е затворен. Тоа ќе спречи дури и готвење и може да го оштети уредот или да предизвика прегревање.
- **НЕ** користете додатоци кои не се препорачани или продадени од SharkNinja. **НЕ** ставајте додатоци во микробранова печка, тостер, конвективна рерна или конвенционална рерна или на керамичка плоча за готвење, електричен калем, гасен горелник или надворешна скара. Употребата на додатоци кои не се препорачани од SharkNinja може да предизвика пожар, електричен удар или повреди.
- Кога го користите овој уред, обезбедете најмалку 15,25 см простор над и од сите страни за соодветна циркулација на воздухот.
- **СЕКОГАШ** ги следете максималните и минималните количини на течност како што е наведено во инструкциите и рецептите.
- За да се избегне можно оштетување од пареа, ставете го уредот подалеку од сидовите и креденците за време на употреба.
- **НИКОГАШ** не користете **функции на брз готвач** без додавање вода или состојки на дното на отстранливиот тенџере за готвење.
- **НИКОГАШ** не користете **БАВНО ГОТВЕЊЕ** без храна и течности во подвижниот тенџере за готвење.
- **НЕ** го местете уредот кога се користи.
- Спречување на контакт со храна со елементи за загревање. **НЕ** преполнувајте и не го надминувајте максималното ниво на полнење на тенџерето. Преполнувањето може да предизвика телесна повреда или оштетување на имот и влијание
- безбедна употреба на апаратот.

28 НЕ ја користете оваа единица за готвење на инстант ориз.

Напонот на електричните приклучоци може да варира, влијаејќи на перформансите и топлинската моќ на вашиот производ. За да се спречи можна болест, користете сонда за да проверите дали храната е подготвена на препорачаните температури.

- Ако уредот испушта црн чад, веднаш го исклучете и чекајте пушењето да престане пред да го извадите тенџерето за готвење и послужавникот.
- **НЕ** допирајте топли површини. Површините на апаратот се топли за време и по работата. За да се спречат изгореници или повреди, **СЕКОГАШ** користете заштитни топли перничииа или изолирани ракавици и користете рачки и копчиња.
- Треба да се внимава кога се движи апарат кој содржи топло масло или други топли течности. Неправилна употреба, вклучувајќи го и поместувањето на шпоретот, може да резултира со телесни повреди, како што се сериозни изгореници.
- Кога уредот е во функција, топлата пареа се ослободува преку вентилациониот отвор. Поставете единицата така што вентилацијата да не е насочена кон кабелот за напојување, електричните приклучници, креденците или другите апарати. Држете ги рацете и лицето на безбедно растојание од вентилацијата.
- Кога се користи поставка **БАВНО ГОТВЕЊЕ**, **СЕКОГАШ** го држете капакот затворен.
- Тенџерето за готвење и послужавникот Cook & Crisp стануваат екстремно топли за време на процесот на готвење. Избегнувајте топла пареа и воздух додека го вадите тенџерето за готвење и Cook & Crisp послужавникот од уредот и **СЕКОГАШ** ги ставајте на површина отпорна на топлина по отстранувањето. **НЕ** допирајте додатоци за време или веднаш по готвење.

- **САМО** го подигнете капакот од рачката на предната страна на уредот. **НЕ** го кревајте капакот од страничната област бидејќи пареата ќе се ослободи.
- Отстранлив сад за готвење може да биде исклучително тежок кога е полн со состојки. Треба да се внимава кога се крева тенџере од основата на шпоретот.
- **НЕ** допирајте додатоци за време или веднаш по готвење, бидејќи тие стануваат екстремно топли за време на процесот на готвење. За да се спречат изгореници или телесни повреди, **СЕКОГАШ** внимавајте при ракување со производот. Користете прибор за долги раце и заштитни топли перничииа или изолирани ракавици за рерна.
- Чистењето и одржувањето на корисникот не смеат да го вршат децата.
- Дозволето на единицата да се олади пред чистење, демантирање, ставање или вадење на делови и складирање.
- Кога не се користи и пред чистење, исклучете го уредот и го исклучете од приклучокот за да го исклучите.
- **НЕ** чистете со метални перничииа за чистење. Парчињата можат да ја откришат подлогата и да ги допрат електричните делови, создавајќи ризик од струен удар.
- Молиме погледнете во делот за чистење и одржување за редовно одржување на апаратот.



Покажува читање и прегледување на упатствата за разбирање на работата и употребата на производот.



Покажува присуство на опасност што може да предизвика лична повреда, смрт или значителна материјална штета доколку се игнорира предупредувањето вклучено со овој симбол.



Внимавајте да избегнете контакт со топла површина. Сегокаш користете заштита за раце за да избегнете изгореници.



Само за внатрешна и домашна употреба.


ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ

ДЕЛОВИ И ДОДАТОЦИ

- A. Послужавник за готвење и крцкава храна
- B. Отстранлив сад за готвење од 5,7L
- C. Рачка со капак
- D. Капак на готвачот
- E. Елемент за греење
- F. Контролен панел
- G. Основа за шпорет
- H. Паметен прекинувач
- I. Отвор за излез на воздух
- J. Колектор на кондензација

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

- A. Отстранете го и фрлете го материјалот за пакување и лентата од уредот. Некои налепници треба трајно да се чуваат на уредот, САМО отстранете ги налепниците со „излупете овде“.
- B. Обрнете особено внимание на оперативните упатства, предупредувањата и важните заштитни мерки за да избегнете каква било повреда или материјална штета.
- C. Измијте го отстранливото тенцере, садот за готвење и остри и колекторот за кондензација во топла вода со сапуница, а потоа исплакнете и исушете темелно.



За да нарачате дополнителни или резервни делови и додатоци, посетете ninjakitchen.eu.

МОНТАЖА НА ДОДАТОЦИ И ПАМЕТЕН ПРЕКИНУВАЧ

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖА НА ДОДАТОЦИ COOK & CRISP TRAY

Горна позиција

Користете горна позиција за протеини и зеленчук кога ги следите инструкциите за Spidi оброци или кога користите скара.




Долна позиција

Користете долна позиција за традиционалните способности за пржење на пареа и воздух.

Не заборавајте да се повикате на табели и рецепти за појасна позиција на послужавникот препорачани.



За да го поставите послужавникот за готвење и свеж во горната положба, прво ги завртете нозете на послужавникот на надвор, така што тие се протегаат низ четирите агли на послужавникот. Нозете треба да седат на работите во основата на секој жлеб, дозволувајќи му на послужавникот да остане подигнат во саксијата.



ЗАБЕЛЕШКА: Пред да го ставите Садот за готвење и крчкање во горната положба, проверете дали сте ги додале сите потребни состојки на дното на садот.

ЗАБЕЛЕШКА: Рецептите кои ја користат функцијата Speedi Meals бараат Послужавникот за готвење и свежо да се постави на горната позиција.


За да го поставите послужавникот за готвење и свеж во долната положба, ротирајте ги нозете на послужавникот навнатре, така што тие се свртени кон долната страна на послужавникот. Ова ќе овозможи послужавникот за готвење и крчкање да се одмори на дното на тенџерето.

КОРИСТЕЊЕ НА ПАМЕТЕН ПРЕКИНУВАЧ

SmartSwitch ви овозможува да ги менувате двата режима на готвење, кои се означени на прекинувачот за ваша референца:

- Брз готвач
- Фритеза на топол воздух / готвач


Позицијата на SmartSwitch ќе одреди кои функции за готвење се достапни за избор.



КАКО ДА ГО ОТВОРИТЕ И ЗАТВОРИТЕ КАПАКОТ

За да го отворите или затворите капакот во секое време, користите рачка која се наоѓа во предниот центар на уредот, веднаш над контролната табла.


Можете да го отворите и затворите капакот кога SmartSwitch е или во позиција RAPID COOKER или AIR FRY/COOKER.




ОТСТРАНУВАЊЕ И ИНСТАЛИРАЊЕ НА КОНДЕНЗАЦИОНИОТ КОЛЕКТОР

За да инсталирате колектор за кондензација, ставете го во отворот на основата на шпоретот. Извадете го за да го извадите за миене на рацете после секоја употреба.

ЗАБЕЛЕШКА: По варењето погрижете се да го испразните вишокот вода собрана во колекторот за кондензација.



КОРИСТЕЊЕ НА КОНТРОЛНИОТ ПАНЕЛ



КОПЧИЊА ЗА РАБОТА

- A** : Копчето за напојување го исклучува уредот и ги запира сите функции за готвење.
- B** **ЛЕВИ СТРЕЛКИ**: Користете стрелки нагоре/надолу лево од екранот за да ја прилагодите температурата на готвење.
- C** **ДЕСНИ СТРЕЛКИ**: Користете стрелки нагоре/надолу десно од екранот за да го прилагодите времето за готвење.
- D** **СТАРТ/СТОП копче**: Притиснете за да започнете со готвење. Притискањето на копчето додека уредот готви ќе ја запре тековната функција за готвење.
- E** **ЦЕНТРАЛНИ СТРЕЛКИ**: Откако ќе изберете режим со користење на SmartSwitch, користите централни стрелки за да се лизгате низ достапните функции додека не се истакне посакуваната функција.

ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕЊЕ

БРЗ ГОТВАЧ

- F** **SPEEDI MEALS**: Се користи за да се создадат брзи и вкусни оброци за помалку од 30 минути.
- G** **STEAM AIR FRY**: Користете за да создадете комбинација на сочни и свежи резултати.
- H** **STEAM BAKE**: Печете меки колаци и брз леб.
- I** **STEAM**: Нежно гответе деликатна храна на висока температура.

РЕЖИМ НА ВОЗДУШНО ПРЖЕЊЕ / ГОТВАЧ


- J** **GRILL**: Користете висока температура одозгора за да се карамелизираат и покафенети врвовите на храната.
- K** **AIR FRY**: Дајте на храната крцкавост и крцкање со малку или без масло..
- L** **BAKE/ROAST**: Користете уред како рерна со сува топлина за нежно месо, печени десерти и многу други.
- M** **DEHYDRATE**: Дехидрирање на месо, овошје и зеленчук за здрави ужинки.
- N** **SEAR/SAUTÉ**: Користете ја уредот како готвача за топлување на месо, соте зеленчук, сосови и многу други.
- O** **SLOW COOK**: Гответе храната на пониска температура за подолг временски период.

КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЗ ГОТВАЧ

За да го вклучите уредот, приклучете го кабелот за напојување во сиден штекер, а потоа притиснете го копчето .


Speedi оброци

- A** Осигурајте се дека сте го извадиле садот Cook & Crisp од дното на садот пред да започнете.
- B** Додадете течност и состојки по рецепт во дното на тенџерето.
- B** Извлекете ги нозете на плехот Cook & Crisp, а потоа ставете го садот во горната положба во тенџерето. Додадете состојки во плехот според упатствата за рецептот.



- Г** Поместете го SmartSwitch на брз готвач, а потоа користете ги централните стрелки за да изберете SPEEDI ОБРОЦИ. Ќе се прикаже стандардната поставка. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете температура од 150°C до 240°C во чекори од 5 степени.

ЗАБЕЛЕШКА: За температури над 210°C, максималното време за готвење е 30 минути.



- D** Користете ги стрелките десно од екранот за да го прилагодите времето за готвење во чекори од 1 минута до 1 час.
- E** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.
- Ж** Екранот ќе ги прикаже лентите за напредок, што покажува дека единицата создава пареа. Кога уредот ќе го достигне соодветното ниво на пареа, тајмерот ќе почне да одбројува.

- 8** Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и ќе прикаже „End“. Ако вашата храна бара повеќе време, користете ги стрелките нагоре десно од екранот за да додадете дополнително време. Уредот ќе го прескокне претходното загревање.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога ќе заврши готвењето, отстранете ги протеините и или зеленчукот од садот за готвење и остри. Потоа користете клешти со силиконски врвови за да ги фатите централните рачки и да ја извадите фиоката од уредот.

Steam Air Fry

- A** Вчитајте состојки според рецептот.
- B** Преместете го паметниот прекинувач во RAPID COOKER. Користете ги централните стрелки за да изберете STEAM AIR FRY. Ќе се прикаже стандардната поставка. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете температура од 150°C до 220°C во чекори од 5 степени.



- B** Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето за готвење од 1 минута до 1 час, со чекори од 1 минута и од 1 час до 4 часа во чекори од 5 минути.

ЗАБЕЛЕШКА: За температури над 210°C, максималното време за готвење е 30 минути.

- Г** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.
- D** Екранот ќе прикаже ленти за напредок, што покажува дека единицата создава пареа.
- E** Кога уредот ќе го достигне соодветното ниво на пареа, тајмерот ќе почне да одбројува.



- Ж** Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и ќе прикаже „End“. Ако вашата храна бара повеќе време, користете ја стрелката нагоре десно од екранот за да додадете дополнително време. Уредот ќе го прескокне претходното загревање.

КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ВОЗДУШНО ПРЖЕЊЕ/ГОТВАЧ

Печете на пареа


- A** Погрижете се да го ставите садот за готвење и свежо на долната положба. Поставете ги додатоките за печење на врвот на плехот.
- B** Преместете го SmartSwitch во RAPID COOKER, а потоа користете ги централните стрелки за да изберете STEAM BAKE. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете од 120°C до 210°C во чекори од 5 степени.
- B** Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето за готвење од 1 минута на 1 час и 15 минути, во чекори од 1 минута.
- Г** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.
- Д** На екранот ќе се прикажат ленти за напредок што укажуваат на тоа дека единицата создава пареа.



- E** Кога ќе заврши претходното загревање, тајмерот ќе почне да одбројува.
- Ж** Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и ќе прикаже „End“. Ако вашата храна бара повеќе време, користете ја стрелката нагоре десно од екранот за да додадете дополнително време. Уредот ќе го прескокне претходното загревање.

Пареа

- A** За да започнете, додадете вода на дното на тендерето. Погрижете се да го ставите садот Cook & Crisp на долната положба и да додадете состојки.



- B** Move SmartSwitch to RAPID COOKER, then use the centre arrows to select STEAM.



- B** Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето за готвење до 1 час во чекори од 1 минута.
- Г** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.

ЗАБЕЛЕШКА: Нема прилагодување на температурата кога се користи функцијата STEAM.


- Д** Уредот ќе почне да се загрева за да ја доведе течността до вриење. На екранот ќе се прикажат ленти за напредок што покажуваат дека единицата создава пареа. Кога ќе заврши претходното загревање, екранот ќе ја прикаже поставената температура и тајмерот ќе почне да одбројува. Предзагревањето
- E** анимацијата ќе се прикажува додека единицата не достигне температура, а потоа на екранот ќе се прикаже тајмерот како се одбројува.




- Ж** Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и ќе прикаже „End“.

Скара

- A** Погрижете се да го поставите садот за готвење и остри на горната позиција.



- B** тавете ги состојките на садот Cook & Crisp, а потоа затворете го капакот.



- B** Преместете го SmartSwitch во AIR FRY/COOKER, а потоа користете ги централните стрелки за да изберете GRILL. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете температура од 210°C до 240°C.




- Г** Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето за готвење до 30 минути во чекори од 1 минута.
- Д** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.
- Е** Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и ќе прикаже „End“.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред да го користите Air Fry, оставете го уредот да се загрее 5 минути како што го правите вашата конвенционална рерна.

Воздушно пржење

- A** Погрижете се да го ставите садот за готвење и свежо на долната положба.
- Б** Додадете состојки во тенџерето и затворете го капакот.



- В** Преместете го SmartSwitch во AIR FRY/COOKER, уредот стандардно ќе биде на AIR FRY. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете температура од 150°C до 210°C.

- Г** Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето за готвење во чекори од 1 минута до 1 час.
- Д** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.

ЗАБЕЛЕШКА: За најдобри резултати, се препорачува периодично да се тресат состојките за време на пржењето на воздух. Можете да го отворите капакот и да го подигнете тенџерето за да ги протресете или да ги фрлите состојките за рамномерно зарумени. Кога ќе завршите, спуштете го тенџерето назад во единицата и затворете го капакот. Готвењето автоматски ќе продолжи откако ќе се затвори капакот

- Е** Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и ќе прикаже „End“.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред да го користите Bake/Roast, оставете го уредот да се загрее 5 минути како што би го правеле вашата конвенционална рерна. Bake/Roast

- A** Погрижете се да го поставите плехот Cook & Crisp на дното на садот.
- Б** Преместете го SmartSwitch во AIR FRY/COOKER, а потоа користете ги централните стрелки за да изберете BAKE/ROAST. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете температура од 120°C до 210°C.



- В** Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето за готвење до 1 час во чекори од 1 минута и од 1 час до 4 часа во чекори од 5 минути.
- Г** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.
- Д** Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и „Крај“.

Дехидрира

- A** Погрижете се да го ставите садот за готвење и свежо на долната положба.



- Б** Преместете го SmartSwitch во AIR FRY/COOKER, а потоа користете ги централните стрелки за да изберете DEHYDRATE. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете температура помеѓу 40°C и 90°C.



- В** Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето за готвење помеѓу 1 и 12 часа, во чекори од 15 минути.
- Г** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.
- Д** Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и „End“.

Sear/Sauté (Пропржете/Пржете)

- A** Пред да започнете, погрижете се да го извадите плехот Cook & Crisp од тенџерето. Додадете состојки во тенџерето.
- B** Преместете го SmartSwitch на AIR FRY/COOKER, а потоа користете ги централните стрелки за да изберете SEAR/SAUTÉ. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете „Lo1“, „2“, „3“, „4“ или „Hi5.“



ЗАБЕЛЕШКА: Нема достапно прилагодување на времето кога се користи функцијата Sear/Sauté.

- B** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.
- Г** Притиснете START/STOP за да ја исклучите функцијата SEAR/SAUTÉ. За да се префрлите на друга функција за готвење, притиснете START/STOP за да ја завршите функцијата за готвење, а потоа користете го паметниот прекинувач и централните стрелки за да ја изберете саканата функција.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција можете да ја користите со отворен капак или со затворен капак.

ЗАБЕЛЕШКА: СЕКОГАШ користете нелепливи садови во садот за готвење. НЕ користете метал прибор, бидејќи ќе ја изгребат нелепливата обвивка на тенџерето.

ЗАБЕЛЕШКА: SEAR/SAUTÉ автоматски ќе се исклучи по 1 час за „4“ и „Hi5“ и 4 часа за „LO1“, „2“ и „3.“

Бавно готвење

- A** Пред да започнете, не заборавате да го отстраните плехот Cook & Crisp и додадете состојки на дното на садот. НЕ полнете го тенџерето покрај линијата за максимално полнење (означено на внатрешната страна на тенџерето).
- B** Преместете го SmartSwitch во AIR FRY/COOKER, а потоа користете ги централните стрелки изберете BASOW COOK. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот да изберете „Hi“, „Lo“, or „bUFFT“.




- B** Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето за готвење.

ЗАБЕЛЕШКА: Поставката за времето за бавно ГОТВАЊЕ може да се прилагоди помеѓу 2 и 12 часа; поставката за бавно ГОТВЕЊЕ LO може да се прилагоди помеѓу 6 и 12 часа. Поставката за бавно ГОТВЕЊЕ HI може да се прилагоди помеѓу 4 и 12 часа.

- Г** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.
- Д** Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира, автоматски ќе се префрли на режимот Keep Warm и ќе почне да брои нагоре.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Машина за миење судови и рачно миење



Уредот треба да се чисти темелно по секоја употреба.

- A** Исклучете го уредот од приклучокот и се уверете дека уредот е целосно ладен пред чистење.
- Б** За да ја исчистите основата на шпоретот и контролниот панел, избришете ги со влажна крпа.
- В** Тенцерето за готвење, послужавникот Cook & Crisp и колекторот за кондензација може да се мијат во машина за миење судови.

NOTE: NEVER put the cooker base the dishwasher or immerse it in water or any other liquid.


- Г** Ако остатоците од храна се заглавени на тенцерето, послужавникот Cook & Crisp, го наполнете тенцерето со вода и оставете да се натопа пред чистење. **НЕ** користете перничина за чистење. Ако се чисти е неопходно, користите неабразивно средство за чистење или течност за миење со најлонска подлога или четка.
- Д** Сите делови се сушат на воздух по секоја употреба.

ЧИСТЕЊЕ НА КАПАКОТ


Ние препорачуваме да се прегледа внатрешноста на капакот пред готвење со "функции за влажно готвење", кои вклучуваат бавно готвење, печење / соте и сите функции за брзо готвење. Ако видите остатоци од храна или масло на загревачкиот елемент или вентилаторот, препорачуваме да го чистите уредот со пареа, а потоа да ја избришете внатрешноста на капакот.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЧИСТЕЊЕ СО ПАРЕА:

- A** Наполнете тенцере со 700 мл вода.



- Б** Преместете Smart Switch на RAPID COOKER.



- В** Изберете STEAM и поставете време на 30 минути. Притиснете СТАРТ/СТОП.
- Г** Кога времето ќе достигне нула и уредот ќе се излади, користите влажна крпа или сунѓер за да ја избришете внатрешноста на капакот. **ВНИМАНИЕ:** Кога го чистите внатрешноста на капакот, не го допирајте вентилаторот.
- Д** Повторете ги чекорите 3 и 4 ако е потребно и чистете по потреба.
- Е** Отстранете вода од тенцере и не заборавајте да го исплакнете и тенцерето за готвење и готвката & Свеж послужавник за да се осигура дека сите остатоци се отстранети.

ЗАБЕЛЕШКА: Погрижете се да го испразните вишокот вода собран во колекторот за кондензација.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Како да готвам под притисок?

- Оваа единица **нема** функција за готвење под притисок. Наместо тоа, гответе брзо со користење на функциите на RAPID COOKER. Погледнете во водичот за рецепти за инспирација.

Лентите за напредок се прикажани на екранот кога се користат функциите на RAPID COOKER.

- Ова укажува на тоа дека единицата гради пареа. Кога уредот ќе заврши, вашето поставено време за готвење ќе почне да одбројува.

Има многу пареа која доаѓа од уредот кога се користат функциите на RAPID COOKER.

- Нормално е пареата да се ослободи преку отворот за време на готвење. Дозволете соодветен протор кога го користите овој уред и се уверете дека вентилацијата не е насочена кон кабелот за напојување, електричната приклучка или креденците.

Единицата брои нагоре отколку надолу.

- Циклусот на готвење е завршен и уредот е во режим на задржување на топлина.

На екранот се појавува порака за грешка "ADD POT".

- Тенџере за готвење не е во основата на шпоретот. Тенџере за готвење е потребно за сите функции.

На екранот се појавува порака за грешка " SHUT LID".

- Капакот е отворен и треба да се затвори за да започне избраната функција.

Се појавува "ERR" порака.

- Уредот не функционира правилно. Молиме контактирајте го Корисничкиот сервис на 0800 000 9063.

КОРИСНИ СОВЕТИ

- А** Кога се повикувате на нашите табели за оброци во книгата со рецепти, за поголеми парчиња месо додадете 3 до 5 минути до времето за готвење (но имајте на ум дека ова може да ги превари зрната). Препорачуваме да се придржувате до препорачаната висина и тежина на месото.
- Б** За постојано покафенување, уверете се дека состојките се наредени во рамномерен слој на дното на тенџерето без преклопување. Ако состојките се преклопуваат, не заборавајте да се протресете на половина од поставеното време за готвење.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА

Кога купувате производ во Европа како потрошувач, добивате корист од законските права поврзани со квалитетот на производот ("вашиите законски права"). Можете да ги спроведете овие законски права против вашиот трговец. Сепак, во Нинџа ние сме толку сигурни во квалитетот на нашите производи ("Производи") што ви даваме гаранција од производителот од две години. Оваа гаранција се однесува само на производот ако е купен во нова и неискористена состојба. Овие услови се однесуваат само на нашите гаранции - вашите законски права како купувач не се променети. Имајте на ум дека 2-годишната гаранција е достапна во сите земји на ЕУ.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и обемот на нашите гаранции кои се издадени од SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Франкфурт на Мајна (Германија) ("нас", "нашите" или "ние"). Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на трговецот на мало и вашиот договор со нив. Истото важи и ако сте го купиле производот директно од Нинџа.

Нинџа® гаранции

Кујнскиот апарат за домаќинство претставува значителна инвестиција. Вашата нова машина треба да работи правилно колку што е можно подолго. Гаранцијата со која доаѓа е важно размислување - и се одразува на тоа колку доверба има производителот во својот производ и квалитетот на производството.

Можете да најдете онлајн поддршка на www.ninjakitchen.eu.

Како да ја регистрирам мојата гаранција?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштитите време, ќе ви требаат следните информации за вашата машина:

- Модел бр.
- Сериски број (само ако е достапен)
- Датум на купување на производот (прием или белешка за испорака)

За да се регистрирате онлајн, молиме посетете

www.ninjakitchen.eu **ВАЖНО**

- Гаранцијата го покрива вашиот производ за 2 години почнувајќи од денот на купувањето.
- Молиме чувајте ја потврдата во секое време. Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни треба потврда за да потврдиме дека информациите кои ни се доставени се точни. Неможноста да се произведе валидна потврда ќе ја поништи вашата гаранција.

Кои се придобивките од регистрирањето на мојата гаранција?

Кога ќе ја регистрирате својата гаранција, можете да изберете да го добивате нашиот билтен кој содржи совети, совети и натпревари. Слушнете ги последните вести за новата Нинџа технологија и лансирањата. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека ги добиле вашите податоци.

За детали за нашата политика за приватност, моля посетете www.ninjakitchen.eu

Колку долго се гарантирани нашите производи?

Нашата доверба во нашиот дизајн и контрола на квалитетот значи дека вашиот производ е гарантиран за две години.

Што е покриено со гаранцијата?

Поправка или замена (по дискреција на Ninja) на вашиот производ, вклучувајќи ги сите делови и труд во случај на било каков дефект во дизајнот, материјалите и изработката (вклучувајќи ги трошоците за транспорт и испорака). Нашата гаранција е во прилог на вашите законски права како потрошувач.

Што не е покриено со гаранцијата?

- Нормално абеење.
- Случајно оштетување, грешки предизвикани од небрежна употреба или грижа, злоупотреба, занемарување, несовесно ракување со кујнскиот апарат што не е во согласност со Нинџа® прирачникот за упатство што се доставува со вашата машина.
- Употреба на кујнскиот апарат за било што друго освен за нормални домашни потреби.
- Употреба на делови кои не се монтирани или инсталирани во согласност со упатствата за употреба.
- Употреба на parts and add-ons кои не се Ninja® genuine компоненти.
- Погрешна инсталација (освен кога е инсталирана од страна на Ninja®).
- Поправки или измени извршени од страна на други страни освен Нинџа или неговите агенти, освен ако не можете да покажете дека поправките или измените извршени од страна на други лица не се поврзани со дефектот за кој ја применувате гаранцијата.

Каде можам да купам оригинални нинџа резервни делови и додатоци?

Нинџа резервни делови и додатоци се развиени од истите инженери кои го развиле вашиот Нинџа кујнски апарат. На www.ninjakitchen.eu можете да најдете целосен спектар на Нинџа резервни делови, резервни делови и додатоци за сите Нинџа машини.

Имајте на ум дека користењето на резервни делови кои не се нинџа може да ја поништи гаранцијата на вашиот производител. Сепак, вашите законски права не се променети.

[illegible]

[illegible]



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.
© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT NĚ KINE

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist ein in der Europäischen Union eingetragenes Marken von SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

NINJA er et registrert varemærke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC. © 2023 SharkNinja Operating LLC.

PORTUGUESE

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca da SharkNinja Operating LLC registada na União Europeia.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

NINJA es una marca comercial registrada en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA nē SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. Painettu Kiinassa

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne. © 2023 SharkNinja Operating LLC.

IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC nell'Unione europea.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way, Thorpe
Park, Leeds, LS15 8ZB, UK
ninjakitchen.eu
ON400EU_IB_MP_221121_M
V4

SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Excellent Business Center
10.+11. Stock, Westhafenplatz
1, 60327 Frankfurt am Main,
Gjermani ninjakitchen.eu

NINJA®

Speedi

ON400EU

pajisje gatimi për shumë
qëllime

UDHËZIME PËR
PËRDORIM



ninjakitchen.eu

FALEMINDERIT

Për të blerë një pajisje gatimi me shumë qëllime Ninja® Speedi



REGJISTRONI BLERJEN TUAJ



ninjakitchen.eu/registerguarantee



Skanoni një kod QR duke përdorur një pajisje mobile

SHKRUANI KËTË INFORMACION

Numri i modelit: _____

Numri serik: _____

Data e blerjes: _____

(Mbajeni mirënjohjen)

Dyqan për të blerë: _____

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni: 230V ~, 50Hz

Votat: 1760W

TIP: Modeli dhe numrat serialë mund të gjenden në etiketë me kodin QR në pjesën e pasme të pajisjes pranë kablos së energjisë.



Kjo etiketë tregon se ky produkt nuk duhet të asgjësohet me mbeturina të tjera shtëpiake. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit të njeriut nga landfillimi i pakontrolluar, ricikloni atë me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Për të kthyer një pajisje të përdorur, përdorni sistemet e kthimit dhe të faturimit ose kontaktoni shitësin ku është blerë produkti. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim miqësor ndaj mjedisit.

MASA MBROJTËSE TË RËNDËSISHME

PËR PËRDORIM SHTËPIAK VETËM • LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PARA PËRDORIMIT

⚠ PARALAJMËRIM

- Për të eliminuar rrezikun e mbytyes tek fëmijët e vegjël, hidhni të gjitha materialet e paketimit menjëherë pas shpaktimit.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga persona me aftësi të reduktuara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë të përvojës ose njohurisë. Mbikëqyrja dhe udhëzimi në lidhje me përdorimin e aparatit në mënyrë të sigurt dhe kuptueshmërinë e rreziqeve të përfshira.
- Mbajeni pajisjen dhe kabllo të jashtë mundësive të fëmijëve. **MOS** lejoni që fëmijët të luajnë ose të përdorin pajisjen. Kërkohe mbikëqyrje e ngushtë kur përdoret pranë fëmijëve.
- Ushqimi i derdhur mund të shkaktojë djegie serioze. **MOS** lejoni që kordoni të varet mbi skajet e tavolinave ose sipërfaqeve të punës ose ta vendosni pajisjen në sipërfaqet e ngrohta ose pranë saj, në ose pranë një djegësi gazi ose elektrik, ose në një furrë të nxehtë.
- **MOS** e vendosni pajisjen në një furrë të nxehtë ose pranë një kuzhine me gaz ose me energji elektrike.
- Djegiet serioze mund të vijnë si pasojë e avullit dhe ushqimit të nxehtë në enën e brendshme. **GJITHMONË** mbajeni duart, fytyrën dhe pjesët e tjera të trupit larg valvulës së lirimit para ose gjatë lirimit dhe kur hapni kapakun pas gatimit.
- **MOS** e përdorni pajisjen pa e vënë në vend tenxheren e gatimit.
- Para se të vendosni një enë të lëvizshme në bazën e sobës, sigurohuni që ena dhe baza e sobës të jenë të pastra dhe të thata duke fshirë me një leckë të butë.
- Kur gatimi i lëvizshëm është bosh, **mos** e ngrohni për më shumë se 10 minuta. Kjo mund të dëmtojë sipërfaqen e gatimit.
- **MOS** e përdorni këtë pajisje për skuqje.
- Duhet pasur kujdes kur pjekim mishin dhe pjekin, mbajeni duart dhe fytyrën larg nga pajisjet e lëvizshme të gatimit, sidomos kur shtoni përbërës të rinj, pasi vaji i nxehtë mund të spërkatet.
- Kjo pajisje është vetëm për përdorim shtëpiak. **MOS** e përdorni këtë pajisje për asgjë tjetër përveç qëllimit të saj të synuar. **MOS** përdorni në automjete ose në varka lëvizëse. **MOS** përdorni jashtë. Abuzimi mund të shkaktojë dëmtime.
- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e sheshtë, e pastër dhe e thatë. **MOS** e vendosni pajisjen afër skajit të tavolinës së punës gjatë funksionimit.
- Për mbrojtjen e goditjeve elektrike **JO**
 - **MOS** përdorni një kordon zgjatues. Një kordon i shkurtër energjie përdoret për të zvogëluar rrezikun që fëmijët të kapin kordonin ose të ngecin dhe të zvogëlojnë rrezikun që njerëzit të çajnë mbi një kordon më të gjatë.
 - **MOS** e përdorni pajisjen nëse ka dëmtime në kordonin e energjisë ose soketin. Kontrolloni rregullisht pajisjen dhe kabllo të energjisë. Pajisja nuk funksionon ose dëmtohet në asnjë mënyrë, ndaloni së përdoruri menjëherë dhe telefononi shërbimin ndaj klientit.
 - Pajisja nuk ka për qëllim të funksionojë me anë të një kohëmatësi të jashtëm ose të një sistemi të posaçëm telekomandë.
 - **GJITHMONË** sigurohuni që njëسيا të instalohet siç duhet para përdorimit.
 - **MOS** e mbulon pjesën e sipërme të ajrit ose ventilatorin e pasëm ndërsa kapuç është i mbyllur. Kjo do të parandalojë edhe gatimin dhe mund të dëmtojë pajisjen ose të shkaktojë mbinxheje.
 - **MOS** përdorni add-ons që nuk janë të rekomanduara ose të shitura nga SharkNinja. **MOS** i vendosni aksesoret në një furrë me mikrovalë, bukë buke, furrë konveksioni ose furrë konveksionale, ose në një hobi qeramike, bobinë elektrike, djegës gazi ose grilë të jashtme. Përdorimi i aksesoreve që nuk janë rekomanduar nga SharkNinja mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtime.
 - Kur përdorni këtë pajisje, siguroni të paktën 15.25 cm hapësirë mbi dhe nga të gjitha anët për qarkullimin e duhur të ajrit.
 - **GJITHMONË** ndiqni sasi të maksimale dhe minimale të lëngut siç specifikohet në udhëzimet dhe recetat.
 - Për të shmangur dëmtimin e mundshëm të avullit, vendosni pajisjen larg mureve dhe kredenzave gjatë përdorimit.
 - **KURRË** mos e përdorni funksionin **Quick Cook**pa shtuar ujë ose përbërës në fund të tenxheres së gatimit të lëvizshme.
 - **KURRË MOS PËRDORNI NJË KUZHINIER TË NGADALTË** pa ushqim ose lëngje në tenxheren e lëvizshme të gatimit.
 - **MOS** e lëvizni pajisjen kur jeni në përdorim.
 - Parandaloni kontaktin me ushqimin me elementët e ngrohjes. **MOS** e teproni ose tejkaloni nivelin maksimal të mbushjes së tenxheres. Mbimbushja mund të shkaktojë lëndime trupore ose dëmtime të pronës ose ndikim
 - Përdorimi i sigurt i pajisjes.

28 MOS e përdorni këtë njësi për të gatuar oriz të çastit.

Tensioni i pikave të shitjes elektrike mund të ndryshojë, duke ndikuar në performancën dhe prodhimin e nxehtësisë së produktit tuaj . Për të parandaluar sëmundjet e mundshme, përdorni një sondë për të kontrolluar se ushqimi gatuhet në temperaturat e rekomanduara.

- Nëse pajisja lëshon tym të zi, fikeni menjëherë dhe prisni që duhani të ndalet para se të hiqni tenxheren dhe tabakanë e gatimit.
- **Mos** prekni sipërfaqet e ngrohta. Mbajini sipërfaqet të ngrohta gjatë dhe pas operacionit. Për të parandaluar djegiet ose dëmtimet, **GJITHMONË** përdorni jastëkë të ngrohtë mbrojtës ose doreza të izoluar dhe përdorni doreza dhe butona.
- Duhet pasur kujdes kur lëvizim një pajisje që përmban vaj të nxehtë ose lëngje të tjera të nxehta . Përdorimi i papërshtatshëm, duke përfshirë lëvizjen e sobës, mund të rezultojë në dëmtime trupore, të tilla si djegie të rënda.
- Kur pajisja është në punë, avulli i nxehtë lëshohet nëpërmjet ventilimit të ajrit. Poziciononi njësinë në mënyrë që ventilimi të mos drejtohet në kabllon e energjisë, pikat e shitjes elektrike, kredenzat, apo pajisje të tjera. Mbajini duart dhe fytyrën në një distancë të sigurt nga ventilatori.
- Kur përdorni ambientin SLOW COOK, **Mbaje** gjithmonë kapakun të mbyllur.
- Tenxhere gatimi dhe Cook & tabaka Crisp bëhen jashtëzakonisht të nxehtë gjatë procesit të gatimit. Shmangni avullin e nxehtë, dhe Ajri duke hequr tenxheren e gatimit dhe tabakanë Cook & Crisp nga pajisja dhe **gjithmonë** vendosini ato në një sipërfaqe rezistente ndaj nxehtësisë pas heqjes. **MOS** i prekni aksesoret gjatë ose menjëherë pas gatimit.

- **VETËM** hiqe kapakun nga doreza në pjesën e përparme të pajisjes. **MOS** e hiqni kapakun nga zona anësore , pasi avulli do të lëshohet.
- Një enë gatimi e lëvizshme mund të jetë jashtëzakonisht e rëndë kur është plot me përbërës. Duhet pasur kujdes kur ngrihet një enë nga baza e sobës.
- **MOS** i prekni aksesoret gjatë ose menjëherë pas gatimit, pasi bëhen jashtëzakonisht të nxehtë gjatë procesit të gatimit. Për të parandaluar djegiet ose dëmtimet trupore, **gjithmonë** përdorni kujdes kur merreni me produktin. Përdorni ustensile me krahë të gjatë dhe jastëkë të ngrohtë mbrojtës ose doreza furre të izoluar.
- Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhet nga fëmijët.
- Lejoni që njësia të ftohet para se të pastrohet, çmontojë, vendosë ose heqë pjesët dhe magazinimin.
- Kur nuk është në përdorim dhe para pastrimit, zhblokoni njësinë dhe zhblokoni atë nga baza.
- **MOS** pastroni me jastëkë për pastrimin e metaleve. Copat mund të shkulin substratin dhe të prekin pjesët elektrike, duke krijuar një rrezik të goditjes elektrike .
- Ju lutemi referojuni seksionit të pastrimit dhe mirëmbajtjes për mirëmbajtjen e rregullt të pajisjes.



Tregon leximin dhe shqyrtimin e udhëzimeve për të kuptuar funksionimin dhe përdorimin e produktit.



Tregon praninë e një rreziku që mund të shkaktojë dëmtime personale, vdekje ose dëme të rëndësishme pronësore nëse paralajmërimi i përfshirë në këtë simbol shpërfillet.



Kini kujdes të shmangni kontaktin me një sipërfaqe të ngrohtë. Përdorni gjithmonë mbrojtjen e duarve për të shmangur djegiet.



Vetëm për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.


RUAJI KËTO UDHËZIME

PJESË & AKSESORË

- A. Tabaka gatimi dhe ushqim i freskët
- B. Pajisje gatimi të lëvizshme 5.7L
- C. Doreza me kapak
- D. Kopertina e shefit
- E. Elementi i ngrohjes
- F. Paneli i kontrollit
- G. Baza e sobës
- H. Smart Switch
- I. Dalja e ajrit
- J. Koleksionisti i kondensimit

PARA PËRDORIMIT TË PARË

- A. Hiqni dhe hidhni materialin e paketimit dhe shiritin nga pajisja. Disa stickers duhet të mbahen përgjithmonë në pajisje, VETËM hiqni stickers me "peel këtu".
- B. Kushtojini vëmendje të veçantë udhëzimeve operative, paralajmërimeve dhe masave mbrojtëse të rëndësishme për të shmangur çdo dëmtim ose dëmtim të pronës.
- C. Lajeni tenxheren e lëvizshme, kuzhinen dhe mprehësin dhe mbledhësin e kondensimit në ujë të ngrohtë sapun, pastaj rindezni dhe thahuni mirë.



Për të porositur pjesë dhe aksesore shtesë ose zëvendësues, vizitoni ninjakitchen.eu.

PAJISJE MONTIMI DHE SWITCH I ZGJUAR

COOK & CRISP TRAY ATTACHMENT INSTRUCTIONS INSTALIMIT

Pozita e lartë

Përdorni pozicionin e lartë për proteina dhe perime kur ndiqni udhëzimet për vaktet Spidi ose kur përdorni një skarë.




Pozicioni i poshtëm

Përdorni pozicionin e poshtëm për aftësitë tradicionale të skuqjes së avullit dhe ajrit.

Mos harroni t'i referoheni tavolinave dhe recetave Për një pozicion më të qartë në tabaka Rekomandimet.



Për ta vendosur tabakanë të freskët në pozicionin e sipërm, së pari rrotulloni këmbët e tabakasë nga jashtë, në mënyrë që ato të shtrihen përgjatë katër cepave të tabakasë. Këmbët duhet të ulen në skajet në bazën e çdo hullie, duke lejuar tabakanë të qëndrojë e ngritur në tenxhere.



SHËNIM: Para se të vendosni Cookware dhe Crisper në pozicionin e sipërm, sigurohuni që të keni shtuar të gjithë përbërësit e nevojshëm në pjesën e poshtme të pjatës.

SHËNIM: Recetat që përdorin veçorinë Speedi Meals kërkojnë që tabakaja e gatimit të vendoset në pozitën e sipërme.

Për ta vendosur tabakanë e gatimit të freskët në pjesën e poshtme, rrotulloni këmbët e tabakasë në brendësi, në mënyrë që të jenë përballë pjesës së poshtme të tabakasë.


DUKE PËRDORUR NJË SWITCH TË ZGJUAR

SmartSwitch ju lejon të ndryshoni dy mënyrat e gatimit, të cilat janë

Shënuar në switch për referencën tuaj:

- Kuzhinier i shpejtë
- Hot Air Fryer/Chef


Pozicioni i SmartSwitch do të përcaktojë Nga cilat veçori gatimi mund të zgjedhësh.



SI TË HAPNI DHE MBYLLNI KAPAKUN

Për të hapur ose mbyllur kapakun në çdo kohë, përdorni levën e vendosur në qendër të përparme të pajisjes, pak mbi panelin e kontrollit.


Ju mund të hapni dhe mbyllni kapakun kur SmartSwitch është ose në pozicionin RAPID COOKER ose AIR FRY/COOKER.




HEQJA DHE INSTALIMI I KOLEKTORIT TË KONDENSIMIT

Për të instaluar një manifold kondensimi, vendoseni në hapje në bazën e sobës. Nxirreni për të larë duart pas çdo përdorimi.

SHËNIM: Pas zierjes, sigurohuni që të zbrazni çdo ujë të tepërt të mbledhur në kolektorin e kondensimit.



DUKE PËRDORUR PANELIN E KONTROLLIT



BUTONAT E OPERACIONIT

- A** : Butoni i energjisë fik pajisjen dhe ndalon të gjitha funksionet e gatimit.
- B** **SHIGJETAT E MAJTA**: Përdorni shigjetat lart/poshtë në të majtë të ekranit për të rregulluar temperaturën e gatimit.
- C** **SHIGJETAT E DJATHTA**: Përdorni shigjetat lart/poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit.
- D** **Butoni START/STOP**: Shtyp për të filluar gatimin. Shtypja e butonit ndërsa njësia gatuan do të ndalojë funksionin aktual të gatimit.
- E** **SHIGJETAT E QENDRËS**: Pasi të keni zgjedhur një modalitet duke përdorur SmartSwitch, përdorni shigjetat e qendrës për të rrëshqitur nëpër funksionet e disponueshme derisa të vihet në pah funksioni i dëshiruar.

FUNKSIONET E GATIMIT

TË SHPEJTË

- F** **VAKTET SPEEDI**: Përdoret për të krijuar vakte të shpejta dhe të shijshme në më pak se 30 minuta.
- G** **STEAM AIR FRY**: Përdorni për të krijuar një kombinim të rezultateve të lëngshme dhe të freskëta.
- H** **BAKE ME AVULL**: Piqni kuleçë të butë dhe bukë të shpejtë.
- I** **STEAM**: Gatvani me butësi ushqim delikat në zjarr të lartë.

AIR FRY/COOK MODE


- J** **GRILL**: Përdorni një nxehtësi të lartë sipër për të karamelizuar dhe për të kafshuar majat e ushqimit.
- K** **AIR FRY**: Jepini ushqim crunch dhe crunch me pak ose aspak vaj.
- L** **BAKE/ROAST**: Përdorni një furrë me nxehtësi të thatë për mish të butë, ëmbëlsira të pjekura dhe më shumë.
- M** **DEHIDRATONI**: Dehidratoni mishrat, frutat dhe perimet për snacks të shëndetshëm.
- N** **SEAR/SAUTÉ**: Përdore pajisjen si kuzhinierë për të ngrohur mishin, për t'u skuqur Perime, salca, dhe më shumë.
- O** **KUZHINIERI I NGADALSHËM**: Gatvani ushqimin në një temperaturë më të ulët për një periudhë më të gjatë kohe.

DUKE PËRDORUR KARAKTERISTIKA TË SHPEJTA TË SHEFIT

Për të ndezur pajisjen, lidhni kordonin e energjisë në një prizë muri, pastaj shtypni butonin .

Vakte me shpejtësi

- A** Sigurohuni që të hiqni pjatën Cook & Crisp nga fundi i pjatës para se të filloni.
- B** Shtojini përbërësit e lëngshëm dhe të recetës në fund të tenxheres.
- C** Nxirreni këmbët e tiganit Cook & Crisp, pastaj vendoseni tenxheren në pozitën e sipërme në tenxhere. Shtoni përbërësit në tigan sipas udhëzimeve të recetave.



- D** Zhvendoseni SmartSwitch në Quick Cook, pastaj përdorni shigjetat qendrore për të zgjedhur SPEEDI MEALS. Vendosja e prezgjedhur do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart e poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur një temperaturë nga 150°C deri në 240°C në incizime 5 gradë.

SHËNIM: Për temperaturat mbi 210°C, koha maksimale e gatimit është 30 minuta.



- E** Përdorni shigjetat në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit në incizime nga 1 minutë deri në 1 orë.
- F** Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.
- G** Ekranin do të tregojë shufrat e progresit, duke treguar se njësia po gjeneron avull. Kur pajisja të arrijë nivelin e duhur të avullit, kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.

- 8** Kur koha e gatimit të arrijë zero, njësia do të sinjalizojë dhe do të shfaqë «Fundi». Nëse ushqimi juaj kërkon më shumë kohë, përdorni shigjetat lart në të djathtë të ekranit për të shtuar kohë shtesë.

SHËNIM: Kur gatimi të jetë i plotë, hiqi proteinat dhe perimet nga pajisjet e gatimit dhe mprehu.

Skuqje ajri me avull

- A** Përdorni përbërësit sipas recetës.
- B** Lëvizte kalimin e zgjuar tek kuzhinieri i shpejtë. Përdorni shigjetat qendrore për të zgjedhur STEAM AIR FRY. Vendosja e prezgjedhur do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart e poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur një temperaturë nga 150°C deri në 220°C në incizime 5 gradë.



- C** Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit nga 1 minutë në 1 orë, në 1 minutë incizime dhe nga 1 orë në 4 orë në 5 minuta incizime.

SHËNIM: Për temperaturat mbi 210°C, koha maksimale e gatimit është 30 minuta.

- D** Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.
- E** Ekranin do të shfaqë shufrat e përparimit, duke treguar se njësia po gjeneron avull.
- F** Kur pajisja të arrijë nivelin e duhur të avullit, kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.

- G** Kur koha e gatimit të arrijë zero, pajisja do të sinjalizojë dhe shfaqë "Fundi". Nëse ushqimi juaj kërkon më shumë kohë, përdorni shigjetat lart në të djathtë të ekranit për të shtuar kohë shtesë. Pajisja do të kalojë paranehjen.



DUKE PËRDORUR FUNKSIONET E SKUQJES/GATIMIT TË AJRIT

Pjekje me avull


- A Sigurohuni që ta vendosni kuzhinën të freskët në pozicionin e poshtëm. Vendosini në majë të tabakasë.
- B Lëviz SmartSwitch në RAPID COOKER, pastaj përdor shigjetat qendrore për të zgjedhur STEAM BAKE. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart e poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur nga 120°C deri në 210°C në 5 gradë.
- C Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit nga 1 minutë në 1 orë e 15 minuta, në 1 minutë.
- D Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.
- E Në ekran do të shfaqen shufrat e progresit që tregojnë se njësia po gjeneron avull.



- F Kur të mbarojë para-ngrohja, kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.
- G Kur koha e gatimit arrin zero, pajisja do të sinjalizojë dhe shfaqë "End". Nëse ushqimi juaj kërkon më shumë kohë, përdorni shigjetën lart në të djathtë të ekranit për të shtuar kohë shtesë. Pajisja do të kalojë parangrehjen.

Parrea

- A Për të filluar, shtoni ujë në fund të tenxheres. Sigurohuni që ta vendosni pjatën Cook & Crisp në pjesën e poshtme dhe shtoni përbërësit.



- B Lëviz SmartSwitch në RAPID COOKER, pastaj përdor shigjetat e qendrës për Zgjidh STEAM.



- C Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit në 1 orë në 1-minutësh.
- D Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.

SHËNIM: Nuk ka rregullim të temperaturës kur përdorni funksionin STEAM.


- E Pajisja do të fillojë të nxehet për ta çuar lëngun në një zierje. Ekranin do të tregojë shufrat e progresit që tregojnë se njësia po gjeneron avull. Kur parangrohja të përfundojë, ekranin do të shfaqë temperaturën e caktuar dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë. Ngrohja
- F Animacioni do të shfaqet derisa njësia të arrijë temperaturën, dhe pastaj ekranin do të tregojë kohëmatësin duke numëruar poshtë.




- G Kur koha e gatimit arrin zero, pajisja do të sinjalizojë dhe shfaqë "End".

Skarë

- A Sigurohuni që ta vendosni kuzhinen dhe ta mprehni në pozitën e sipërme.



- B Vendosini përbërësit në një tas Cook & Crisp, pastaj mbyllni kapakun.



- C Lëvizë SmartSwitch-in në AIR FRY/COOKER, pastaj përdor shigjetat qendrore për të zgjedhur GRILL. Vendosja e paracaktuar e temperaturës do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart e poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur një temperaturë nga 210°C deri në 240°C.



AIR FRY / COOKER


- GRILL
- AIR FRY
- BAKE/ROAST
- DEHYDRATE
- SEAR/SAUTÉ
- SLOW COOK

- D Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit në 30 minuta në 1-minutësh.
- E Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.
- F Kur koha e gatimit arrin zero, pajisja do të sinjalizojë dhe shfaqë "End".

SHËNIM: Para se të përdorni Air Fry, lejoni që njësia të ngrohet për 5 minuta siç do të bënit furrën tuaj konvencionale.

Skuqje ajri

- A Sigurohuni që ta vendosni kuzhinën të freskët në pozicionin e poshtëm.
- B Shtojini përbërësit në tenxhere dhe mbyllni kapakun.



- C Zhvendoseni SmartSwitch në AIR FRY/COOKER, njësia do të jetë në AIR FRY par default. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart dhe poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur një temperaturë nga 150°C deri në 210°C.
- D Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit në 1 minutë deri në 1 orë.
- E Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.

SHËNIM: Për rezultate më të mira, rekomandohet të shkundni përbërësit periodikisht gjatë skuqjes së ajrit. Ju mund të hapni kapakun dhe të ngrini tenxheren për t'u tundur ose hedhur në përbërësit për të kafshuar në mënyrë të barabartë. Kur të mbarosh, ulë tenxheren përsëri në një dhe mbylle kapakun. Gatimi do të rifillojë automatikisht saç kapaku të mbyllet

- F Kur koha e gatimit arrin zero, pajisja do të sinjalizojë dhe shfaqë "End".

DUKE PËRDORUR FUNKSIONET E SKUQJES/GATIMIT.

SHËNIM: Para se të përdorni pjekjen/pjekjen, lejoni që njësia të ngrohet për 5 minuta siç do të bënit në furrën tuaj konvencionale.
Pjekje/Pjekje

- A Sigurohuni që ta vendosni tabakanë Cook & Crisp në fund të pjatës.
- B Zhvendoseni SmartSwitch-in në AIR FRY/COOKER, dhe pastaj përdorni shigjetat qendrore për të zgjedhur BAKE/ROAST. Vendosija e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart e poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur një temperaturë nga 120°C deri në 210°C.



- C Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit në 1 orë në 1-minutëshe incizime dhe nga 1 orë në 4 orë në 5 minuta incizime.
- D Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.
- E Kur koha e gatimit të arrijë zero, pajisja do të sinjalizojë "End" gjithashtu.

Dehidratuar

- A Sigurohuni që ta vendosni kuzhinën të freskët në pozicionin e poshtëm.



- B Lëvizje SmartSwitch-in në AIR FRY/COOKER, pastaj përdor shigjetat qendrore për të zgjedhur DEHIDRATIN. Vendosija e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart e poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur një temperaturë midis 40°C dhe 90°C.



- C Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit nga 1 deri në 12 orë, në 15 minuta.
- D Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.
- E Kur koha e gatimit të arrijë zero, njësia do të sinjalizojë "End" gjithashtu.

Sear/Sauté

- A** Para se të filloni, sigurohuni që të hiqni tiganin Cook & Crisp nga tenxhereja. Shtoni përbërësit në tenxhere.
- B** Zhvendoseni SmartSwitch-in në AIR FRY/COOKER, dhe pastaj përdorni shigjetat qendrore për të zgjedhur SEAR/SAUTÉ. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart e poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur "Lo1", "2", "3", "4", ose "Hi5".



SHËNIM: Nuk ka rregullim kohor në dispozicion kur përdoret veçoria Sear/Sauté.

- C** Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.
- D** Shtypni START/STOP për të fikur funksionin SEAR/SAUTÉ. Për të kaluar në një funksion tjetër gatimi, shtypni START/STOP për t'i dhënë fund funksionit të gatimit, dhe pastaj përdorni çelësin e zgjuar dhe shigjetat qendrore për të zgjedhur funksionin e dëshiruar.

SHËNIM: Ju mund ta përdorni këtë veçori me kapakun e hapur ose me kapakun e mbyllur.

SHËNIM: GJITHMONË përdorni enë gatimi jo-ngjitëse në kuzhine. MOS përdorni ustensile metalike, pasi ato do të gërvishin kasafortën jo ngjitëse të tenxheres.

SHËNIM: SEAR/SAUTÉ do të mbyllet automatikisht pas 1 ore për "4" dhe "Hi5" dhe 4 orë për "LO1", "2" dhe "3."

Gatim i ngadalshëm

- A** Para se të filloni, mos harroni të hiqni tiganin Cook & Crisp dhe shtoni përbërësit në fund të pjatës. MOS e mbushni tenxheren pranë vijës maksimale të mbushjes (të shënuar në pjesën e brendshme të tenxheres).
- B** Zhvendoseni SmartSwitch-in në AIR FRY/COOKER, dhe pastaj përdorni shigjetat qendrore për të zgjedhur BASOW COOK. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart e poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur "Hi", "Lo", ose "bUFFET".




- C** Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit.

SHËNIM: Rregullimi i ngadalshëm i kohës së gatimit mund të rregullohet nga 2 deri në 12 orë; rregullimi i ngadalshëm i COOK LO mund të rregullohet nga 6 deri në 12 orë.

- D** Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.
- E** Kur koha e gatimit arrin zero, pajisja do të sinjalizojë, do të kalojë automatikisht në modalitetin Keep Warm dhe do të fillojë të numërojë.

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

Larës pjatash dhe larje dore



Pajisja duhet të pastrohet mirë pas çdo përdorimi.

- A Zhblokonti pajisjen dhe sigurohuni që pajisja të jetë krejtësisht e freskët para se të pastrohet.
- B Për të pastruar bazën e sobës dhe panelin e kontrollit , fshijini me një leckë të lagur.
- C Ena e gatimit, tabakaja Cook & Crisp dhe koleksionisti i kondensimit mund të lahen në lavanderi.

SHËNIM: KURRË mos e vendosni bazën e kuzhines në lavatriçe ose mos e zhytni në ujë ose në ndonjë lëng


- D Nëse mbeturinat e ushqimit ngecin në tiganin Cook & Crisp, mbusheni tenxheren me ujë dhe lëreni të tretet para se të pastroheni. **Mos** përdorni jastëkë për pastrim. Nëse është e nevojshme, përdorni një pastrues ose detergjent jo-abrasiv me një tampon najloni ose furçë.
- E Të gjitha pjesët thahen nga ajri pas çdo përdorimi.

PASTRIMI I KAPAKUT


Ne rekomandojmë inspektimin e brendshëm të kapakut para gatimit me "funksione gatimi të lagura," të cilat përfshijnë gatim të ngadaltë, pjekje/sautëing, dhe të gjitha funksionet e shpejta të gatimit. Nëse shihni mbetje ushqimore ose vaji në elementin e ngrohjes ose ventilatorin, ne rekomandojmë pastrimin e njësisë me avull dhe më pas fshirjen e pjesës së brendshme të kapakut.

UDHËZIMET PËR PASTRIMIN E AVULLIT:

- A Mbushni një salcë me 700 ml ujë.



- B Lëvize Smart Switch në RAPID COOKER.



- C Zgjidh STEAM dhe cakto kohën për 30 minuta. Shtyp START/STOP.
- D Kur moti arrin zero dhe njësia është ftohur, përdorni një leckë të lagur ose sfungjer për të fshirë pjesën e brendshme të kapakut. KUJDES: Kur pastroni pjesën e brendshme të kapakut, mos e prekni ventilatorin.
- E Përsëriteni hapat 3 dhe 4 nëse është e nevojshme dhe i pastër sipas nevojës.
- F Hiqe ujin nga vazoja dhe mos harro të rinosh si tenxheren e gatimit, ashtu edhe tavanin e gatimit & Tabaka e freskët për t'u siguruar që të gjitha mbeturinat janë hequr.

SHËNIM: Sigurohuni që të zbrazni çdo ujë të tepërt të mbledhur në kolektorin e kondensimit.

UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

Si të gatuaj nën presion?

- Kjo njësi **nuk ka** një funksion gatimi me presion. Në vend të kësaj, gatuani shpejt duke përdorur funksionet **RAPID COOKER**. Shih udhëzuesin e recetave për frymëzim.

Shufrat e progresit janë shfaqur në ekran kur përdorin funksionet **RAPID COOKER**.

- Kjo tregon se njësia po ndërton avull. Kur njësia të mbarojë, koha juaj e gatimit do të fillojë të numërojë poshtë.

Ka shumë avull që del nga pajisja kur përdor funksionet e **RAPID COOKER**.

- Është normale që avulli të lëshohet përmes ventilatorit gjatë gatimit. Lejoni hapësirë të mjaftueshme kur përdorni këtë pajisje dhe sigurohuni që ventilimi të mos drejtohet në kabllon e energjisë, daljen elektrike ose kredenzën.

Njësia numëron lart dhe jo poshtë.

- Cikli i gatimit është i plotë dhe njësia është në modalitetin e mbajtjes së nxehtësisë.

Një mesazh gabimi "**ADD POT**" shfaqet në ekran.

- Një enë gatimi nuk është në bazën e sobës. Një tenxhere gatimi është e nevojshme për të gjitha funksionet.

Një mesazh gabimi "**SHUT LID**" shfaqet në ekran.

- Kapaku është i hapur dhe duhet të mbyllet për të filluar funksionin e përzgjedhur.

Shfaqet një mesazh "**ERR**".

- Pajisja nuk po funksionon siç duhet. Ju lutemi kontaktoni shërbimin ndaj klientit në 0800 000 9063.

KËSHILLA TË DOBISHME

- A** Kur i referohemi tabelave tona të ushqimit në librin e recetave, për prerje më të mëdha të mishit, shtoni 3 deri në 5 minuta në kohën e gatimit (por mbani parasysh se kjo mund t'i teprojë me drithërat). Ne rekomandojmë respektimin e lartësisë dhe peshës së rekomanduar të mishit.
- B** Për kafeinë e vazhdueshme, sigurohuni që përbërësit të jenë të rregulluar në një shtresë të barabartë në pjesën e poshtme të tenxheres pa mbivendosje. Nëse përbërësit mbivendosen, sigurohuni që të tundeni në gjysmën e kohës së gatimit të caktuar.

REGJISTRIMI I PRODUKTIT

DY (2) GARANCI E KUFIZUAR VJETORE

Kur blini një produkt në Evropë si konsumator, përfitoni të drejta ligjore që lidhen me cilësinë e produktit ("të drejtat tuaja ligjore"). Ju mund t'i zbatoni këto të drejta ligjore kundër tregtarit tuaj. Megjithatë, në Ninja ne jemi aq të sigurt në cilësinë e produkteve tona ("Produktet") që ne ju japim një garanci dy-vjeçare të prodhuesit. Kjo garanci vlen vetëm për produktin nëse është blerë në një gjendje të re dhe të papërdorur. Këto kushte zbatohen vetëm për garancitë tona – të drejtat tuaja statutores si blerës nuk janë ndryshuar.

Vini re se garancia 2-vjeçare është në dispozicion në të gjitha vendet e BE-së.

Termat më poshtë përshkruajnë parakushtet dhe fushëveprimin e garancive tona të lëshuara nga SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Gjermani) ("ne", "tonë" ose "ne"). Ato nuk ndikojnë në të drejtat ose detyrimet tuaja ligjore si shitës me pakicë dhe kontratën tënde me ta. E njëjta gjë vlen edhe nëse e keni blerë produktin direkt nga Ninja.

Garancitë Ninja®

Pajisjet e kuzhinës janë një investim i rëndësishëm. Makina jote e re

Ajo duhet të punojë siç duhet për sa më gjatë që të jetë e mundur. Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme – dhe ajo pasqyron se sa besim ka prodhuesi në produktin e tyre dhe cilësinë e prodhimit.

Ju mund të gjeni mbështetje online në www.ninjakitchen.eu.

Si ta regjistroj garancinë time?

Ju mund të regjistroni garancinë tuaj online brenda 28 ditëve të blerjes. Për të kursyer kohë, ju do të keni nevojë për informacionin e mëposhtëm në lidhje me makinën tuaj:

- Modeli nr.
- Numri serial (vetëm nëse është i disponueshëm)
- Data e blerjes së produktit (fatura ose shënimi i dorëzimit) Për

t'u regjistruar online, ju lutemi vizitoni www.ninjakitchen.eu

RËNDËSISHME

- Garancia mbulon produktin tuaj për 2 vjet duke filluar nga dita e blerjes.
- Ju lutem mbani konfirmimin në çdo kohë. Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmim për të konfirmuar se informacioni që na është dhënë është i saktë. Dështimi për të prodhuar një certifikatë të vlefshme do të anulojë garancinë tuaj.

Cilat janë përfitimet e regjistrimit të garancisë sime?

Kur regjistroni garancinë tuaj, ju mund të zgjidhni të merrni buletin tonë i cili përmban këshilla, këshilla dhe konkurse. Dëgjoni lajmet më të fundit rreth teknologjisë së re Ninja dhe nisjeve. Nëse regjistroni garancinë tuaj online, do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se keni marrë detajet tuaja.

Për detaje mbi politikën tonë të privatësisë, ju lutem vizitoni www.ninjakitchen.eu

Sa kohë janë të garantuara produktet tona?

Besimi ynë në dizajnin tonë dhe kontrollin e cilësisë do të thotë se produkti juaj është i garantuar për dy vjet.

Çfarë mbulohet nga garancia?

Riparimi ose zëvendësimi (sipas dëshirës së Ninja) të produktit tuaj, duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën në rast të ndonjë defekti në dizajn, materiale dhe punë (duke përfshirë kostot e transportit detar dhe të transportit detar). Garancia jonë është përveç të drejtave tuaja statutores si konsumator.

Çfarë nuk mbulohet nga garancia?

- Veshje normale.
- Dëmtime aksidentale, gabime të shkaktuara nga përdorimi ose kujdesi neglizhent, abuzimi, neglizhenca, trajtimi jokonsekuent i pajisjeve të kuzhinës që nuk përputhen me Manualin Ninja të Udhëzimit të siguruar me makinën tuaj.®
- Përdorni pajisje kuzhine për çdo gjë tjetër përveç nevojave normale të shtëpisë.
- Përdorimi i pjesëve që nuk janë të instaluar ose të instaluar në përputhje me udhëzimet për përdorim.
- Përdorimi i add-ons artsa nd që nuk janë komponente Ninja® genuine.
- Instalim i pasaktë (përveç kur instalohet nga Ninja®).
- Riparimet apo ndryshimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja apo agjentëve të tij, përveç nëse mund të tregoni se riparimet apo ndryshimet e bëra nga të tjerët nuk janë të lidhura me defektin ndaj të cilit zbatoni garancinë.

Ku mund të blej pjesë dhe aksesori të vërtetë ninja?

Pjesët dhe aksesori të këmbimit ninja janë zhvilluar nga të njëjtët inxhinierë që zhvilluan pajisjen tuaj të kuzhinës Ninja. Në www.ninjakitchen.eu ju mund të gjeni një gamë të plotë të pjesëve rezervë Ninja, pjesë këmbimi, dhe pajisje për të gjitha makinat Ninja.

Mbani parasysh se përdorimi i pjesëve zëvendësuese jo-ninja mund të anulojë garancinë e prodhuesit tuaj. Megjithatë, të drejtat tuaja ligjore nuk kanë ndryshuar.

[illegible]

[illegible]



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Друштво за производство, промет и услуги **Комтрејда Дистрибуција Скопје**

Компани për prodhim, shitje dhe shërbime **Comtrade Distribution Shkup**

Продажба и сервис/Shitje dhe servis: Скопје, Бул.Киро Глигоров бр.13, Скопје, Kiro Gligorov 13

Тел/Факс: Tel/Fach: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCIONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.ж/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.ж/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирани и атестирани согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисеп/Serviceit:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисеп/Serviceit:

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање: Data e servisimit:
		Дата на испорака: Data e dorëzimit:
		Сервисеп/Serviceit:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантиа изјава на продавачот

-Гарантирниот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантирниот лист.

Продавачот гарантира дека производот испорачан ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.

-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку ду неискправноста на производот е настаната на начин предвиден во упатствата за користење на производот.

-Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)

-Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со се што пишува во него

-За сите спорови врзани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје

-Доколку поправката на рекламираниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантирниот рок се упишува во гарантирниот лист од страна на сервисерот.

-Рекламациите се примаат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.

-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантирниот период:да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произведувачот, на сопствен трошок.

-Доколку не можеме да го отстраниме дефектот или не бидеме во можност да го замениме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Заменилите делови, во гарантирниот период, преоѓаат во сервис на ЦТ Компјутерс, сопственост на Продавачот.

-Во технолошкиот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантирниот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови

-Услугите на терен и/или одржување, кои не се врнчнати во цената на производот, се решават спрема взаемноот ценовик.

-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со тековната политика на точни на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д таквите норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:

1. да при привземане на уредот воочи негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.

2.задополнително да се приклучува на упатството за употреба на уредот

3. да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење

4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување

5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација

6.во случај на рекламација на уредот задополнително да приложи фискална сметка (фактура)и оригинален заверен гаранциски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.

7.Доколку не сме во можност да го поправаме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на произведителот, се доставува комплетната оригинална амбалажа и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување

-механичко, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот

-варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и погрпатни појави

-вирус сила или елементарни непогоди

-користење на софтвер, медиуми за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на произведителот

-не авторизирани преправки и поправки и последици настанати од тоа

-неадоворешно влијание:влага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.

-за делови кои при употреба се трошат:тонери, кертриџи, глава на инк-џет принтери, валацкиза повлекување, механизми за транспорт на хартија

-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,перки и сл.

Губење на гаранција

-Доколку утврдиме дека (Сервис на Контрејд Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламираните уреди е вршено неовластена сервисна интервенција

-нестручно и несовесно користење на производот

-не придржување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точни:2,3,4,5 и 6,

Декларата e garancisë së shëtitës

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.

Shëtitësi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetët e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.

Shëtitësi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.

-Nuk garantim dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluar shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)

- Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.

- Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup

- Nëse riparimi i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgjatur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga teknikun i shërbimit.

- Anëstet pranohen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shëtitës ose në ambientet e shërbimit të dakorduara nga personat e autorizuar Adresat janë te listuara ne faqen 1 te kesaj garancie.

- Shëtitësi merr përsipër që në rast ankese për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

- Nëse nuk mund ta rregullojmë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursimit .

- Pjesët e ndërruara, gjatë periudhës së garancisë, kalon në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shëtitësit.

Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi

- Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shlyhen sipas listës së çmimeve të vlefshme.

- Garancia e panelit LCD (për monitorët TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politiken aktuale të pikës së dështimit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

Detyrimet e blerësit

- Blerësi është i detyruar të:
1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shtesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
 2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
 3. të sigurojë kushtet mjedimore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo lloj rrezatimi
 4. për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
 5. Përpara përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
 6. Në rast pretendimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një llogari fiskale (faturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet
 7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, paketi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shuma e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i n i i pajisjes do të mbahen

Garancia nuk është e vlefshme për shkak të:

- Instalim joadekuat ose përdorim joprofesional ose mirëmbajtje joadekuate
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpaktimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukuritë shoqeruese.
- Forca madhore ose fatkeqësitë natyrore
- përdorimi i softuerit, mediave të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harxhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nxehtësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fishkëkët, kokën e printerit me bojë, tërheqës me rul, mekanizmat e transportit të letrës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e dyerve që i nënshtrohen dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatohet se (Kontrejd Distribucija DOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuara.
- përdorimi joprofesional dhe i pakujdesshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификация на испорананите производи/ Specificimi i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

Во случај корисникот на уредот да хористи не оригинален или поправан полнач за полнење на истот, не се признава гаранцијата на целиот уред, / Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karikues jo origjinal ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

- *Гаранција на Тесла ТВ 36 месеци/ Garanci për bateri dhe përshatës për Tesla TV, 36 muaj
- *Гаранција на Тошиба ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshatës për Toshiba TV, 24 muaj
- *Гаранција на ТЦЛ ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshatës për TCL TV, 24 muaj
- *Гаранција на батерија за Лаптоп АСЕР-12 месеци/ Garancia e baterisë për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на адаптер за Лаптоп АСЕР-12 месеци/ Garancia e përshatës për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на Тесла фриџидери, шопрети, машини за перење, машини за сушење, машини за садови и вградни апарати 60 месеци/ Garanci për frigoriferët Tesla, soba, lavatryes, tharëse, pjatlarëse dhe pajisje të integruara 60 muaj
- *Гаранција на Тесла аспиратори 24 месеци/ Garanci për aspiratorët TESLA për 24 muaj
- *Гаранција на Тесла микробранови печи и мали кукли апарати 12 месеци/ Garanci për furrat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj
- *Гаранција на Xiaomi монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanci për monitorët Xiaomi për 3 muaj
- *Гаранција на Xiaomi мауси 6 месеци/ Garancia e mausit Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi PowerBank 6 месеци / Garanci për PowerBank Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi слушачи 6 месеци / Garanci për kufje Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi диспензери 6 месеци / Garanci për dispensuesve Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi звучници 6 месеци / Garanci për folësit Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi адаптер 6 месеци / Garanci për përshatës Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi батери за скутер 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi скутер,рутер, брич, алат, фен за коса,правосмукалка, TV Box, четка за заби,пројектор,Humidifier,чајник,сензор,пага, Mi Camera,точак, прочистувач на воздух, цовосник, Mi bands и греалин 12 месеци / Garanci për skuterin Xiaomi, ruter, brisq, vegla, tharëse flokësh, fshesë me korrent, TV box, furgë dhëmbësh, projektor, lagështues, kazan, sensor, peshore, Mi Kamera, rrotë, pastures ajri, orë, shifita Mi dhe ngrohës 12 muaj.
- *Гаранција на Xiaomi табели и мобилни телефони 24 месеци / Garanci për tabletët dhe celularët Xiaomi për 24 muaj
- *Гаранција на Segway тротинети 24 месеци/ Garanci për skuterët Segway 24 muaj
- *Гаранција на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell

Физичко лице
24 месеци/ Personi fizik
24 muaj

Правно лице
12 месеци/ Person juridik
12 muaj

